

И покрај оптимизмот на македонските граѓани дека ќе им биде ставен крај на колоните од луѓе за добивање виза, пред странските амбасади во државава, повеќе од очигледно е дека и на ова поле, името на нашава држава станува критериум од кој ќе зависи визната либерализација.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Македонија постигна прогрес во исполнувањето на критериумите за визна либерализација, но сè уште е рано да се каже дали македонските граѓани слободно ќе патуваат во земјите на Европската унија. Ова е пораката од неодамнешниот состанок на Советот за асоцијација и стабилизација на Македонија и Европската унија, кој се одржа во Брисел. И покрај оптимизмот на македонските граѓани, и на македонскиот политички естаблишмент, кој него го темели на фактот за исполнување на обврските од Патоказот за визна либерализација, нешто за што бевме позитивно оценети во Извештајот на Европската комисија, повеќе од очигледно е дека и на ова поле името на нашава држава станува критериум од кој ќе зависи визната либерализација. Изјавите на европските челници, кои на мала врата го туркаат спорот за името, одат во таа насока. Иако фактите говорат дека нашата држава, како што всушност посочија и повеќето учесници во дебатата "До ЕУ без визи", е лидер од земјите во опкружувањето и затоа е реално да се очекува да бидеме прва држава од земјите во регионот, која ќе добие целосна визна либерализација во 2009 година, сепак, според развојот на настаните, уривањето на шенгенскиот ѕид ќе зависи од решавањето на спорот за името. Тоа, пак, ќе го даде одговорот на прашањето дали ќе им биде ставен крај на колоните луѓе, кои чекаат пред странските амбасади за да добијат виза за патување за одредена дестинација или, пак, ќе можат слободно да патуваат во земјите на Европската унија.

Значи, главниот проблем не е во исполнувањето на европските критериуми, туку во името на нашава држава.

(НЕ) ПРИЈАТЕЛ

Шефот на француската дипломатија и претседавач на Унијата, Бернар Кушнер, ни порача:

"Македонија тропа на погрешна вра-



МАКЕДОНИЈА Е ЛИДЕР ВО РЕФОРМИТЕ ЗА ВИЗНА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА ВО ОДНОС НА ОСТАНАТИТЕ ЗЕМЈИ ОД РЕГИОНОТ

та. Имам впечаток дека сме сведоци на многу комплицирана ситуација која се однесува на многу едноставен проблем".

По оваа изјава неминовно е прашањето дали Франција навистина е наш пријател, како што посочи францускиот амбасадор во земјава, Бернар Валеро, изјавувајќи дека "Франција е согласна за визната либерализација и го поддржува процесот кој го води Македонија" или, пак, француските челници играат топло - ладно со нашава држава?!

"Го забележуваме напредокот кој го направи земјата и не само што го забележуваме - додава тој - туку и го признаваме. Ги поддржуваме преговорите кои се во тек. Се надеваме дека тие ќе завршат брзо и оти македонските граѓани ќе можат слободно да патуваат во Европа. Треба да се почекаат оценките на оценувачките мисии и одлуката која треба да биде соопштена за време на чешкото претседателство со ЕУ", рече Валеро, отфрлајќи ги информациите според кои 80 проценти од барателите на француски визи биле одбиени од Амбасадата во Скопје.

"Франција годишно добива околу 10.000 барања за визи од македонски граѓани. Од нив речиси 9.500 се одговорени позитивно", изјави амбасадорот Валеро, за кого 2009 година е реален период во кој земјата ќе добие визна либерализација.

Треба ли да веруваме во ваквите изјави, да имаме лажни надежи дека за Македонија ќе биде симната шенгенската бариера или, пак, и натаму ќе бидеме сведоци на двојните стандарди кои земјите од ЕУ ги применуваат кон Република Македонија?

Тука некаде е и изјавата на еврокомесарот за проширување Оли Рен, кој покрај условот за спроведување

"Македонија очекува Унијата да ги валоризира нејзините постигнувања и во 2009 година да ги укине визите за македонските граѓани. Во контекст на исполнувањето на критериумите, Владата изготви Акциски план за реализација на препораките од Извештајот на ЕК", Антонио Милошоски, министер за надворешни работи на РМ.

фер и слободни избори, и дијалог меѓу политичките актери, не заборава да потенцира да се избегнуваат потезите и изјавите кои можат да имаат негативно влијание врз добрососедските односи.

Ваквите, и слични на нив, изјави значат удар врз македонската држава, па сега засега на полето на визната либерализација имаме само теоретски поддржувачи. Нема да бидеме изненадени од евентуалната негативна оценка за сработеното од страна на мисијата на ЕУ (во прашање ќе биде нешто друго), која наскоро ќе ја посети државава, по што ЕК ќе треба да даде препорака за симнување на шенгенската визна бариера.

СЛОБОДНО ДВИЖЕЊЕ

"Секој од вас, кој бил засрамен и понижен од тоа што чекал во ред пред една амбасада на земја-членка на ЕУ, да ја крене својата рака", на ваков начин потпретседателот на македонската Влада, Ивица Боцевски, им се обрати на

ИМЕТО ЌЕ ГО УРИВА ШЕНГЕНСКИОТ СИД!?

присутните на дискусијата за македонскиот прогрес во однос на визната либерализација, која се одржа во законодавниот дом.

"Апсурдно е македонските граѓани кои, кога Европа беше поделена со Берлинскиот сид, слободно можеа да патуваат и во Источна и во Западна Европа, по неговото уривање да се соочуваат со шенгенски сид на земјите од Унијата. Македонија веќе ги исполни сите обврски кои се бараа од неа и затоа реално очекува да биде ослободена од визниот режим. Тоа ниту може да го загрози пазарот на трудот во ев-

Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкулоска се осврна на воведувањето лични документи со биометриски карактеристики од кои досега се издадени околу 700.000, воспоставувањето на Национален центар за интегрирано гранично управување, воведувањето дигитална мрежа за комуникација на полицијата, каква што имаат земјите во ЕУ, ефикасното спроведување на Законот за полиција...

"Оттука, оправдано е Македонија и македонските граѓани да очекуваат уривање на бариерите за слободно патување. Либерализацијата е од витален

Визната либерализација за земјите од Западен Балкан претставува една од целите на Солунската агенда од 2003 година. Дијалогот за либерализација на визниот режим на ЕУ кон Република Македонија почна за време на официјалната посета на заменик-претседателот на ЕК, одговорен за правда, слобода и безбедност, г. Франко Фратини, на 20 февруари 2008 година во Скопје. Оттогаш се одржаа четири технички состаноци на тимовите на двете страни, предводени од државниот секретар во МНР од македонска страна и директорот во Генералниот директорат на ЕК за правда, слобода и безбедност. Следејќи ги заклучоците на Советот за општи работи и надворешни односи на ЕУ, на 8 мај 2008 година на РМ ѝ беше врачан Патоказот за визна либерализација кој содржи јасни одредници за напредување во однос на либерализацијата на визниот режим.



УКИНУВАЊЕТО НА ВИЗИТЕ ЗАВИСИ ОД ДОБРОСОСЕДСКИТЕ ОДНОСИ, БРИСЕЛ

ропските земји, ниту да нанесе некаква штета, туку напротив само ќе помогне во побрзиот развој на земјата, ќе овозможи слободен проток на идеи, искуства, а на македонските граѓани ќе им овозможи практично да видат каква е Европската унија за која толку многу зборуваме и кон која се стремиме. Со реализација на обврските од Патоказот ние јасно покажавме дека го имаме потребниот капацитет за спроведување на тешки реформи. Покажавме дека кога имаме јасни одредници постигнуваме исклучителни резултати. Ова е мојата порака и до ЕУ. Очекувам колку што е можно поскоро Унијата да излезе со јасен план, патоказ и индикатори, не за следната фаза, туку за целосна интеграција на Македонија во ЕУ", изјави Боцевски.

интерес за македонските граѓани, а неговото воспоставување би било единствената потврда за сите наши досегашни резултати", истакна Јанкулоска.

Агнеза Руси, државен советник за ЕУ во Министерството за надворешни работи, пак, посочи дека по успешното завршување на правата фаза, односно реализацијата на сите обврски од Патоказот, наскоро треба да почне да се реализира втората фаза со состанок на тимови на ЕК и Македонија кои треба да го направат распоредот на оценувачките мисии за дадените области во првите месеци од наредната година.

На расправата присуствуваа членови на собраниските комисии за европски прашања и за надворешна политика, претставници на дипломатскиот кор, членови на невладини организации,

студентски здруженија, стопанственици... Сите тие, како што посочија, се соочиле со проблеми при добивање визи за реализирање на своите активности и се согласија дека визите треба да бидат укинати што поскоро.

Од оваа јавна расправа произлезе и порака ЕУ членките да не водат политика на двојни стандарди како со Србија, за која единствен услов за визно олеснување е предавањето на Ратко Младиќ.

Сепак, македонските граѓани и на таму продолжуваат да бараат уривање на шенгенскиот сид за укинување на визите, а македонските студенти поведоа акција под мотото "Виза?!Нема шанси!!!!".